

1.	Наслов на наставниот предмет	ПОДГОТОВКИ И МЕТОДИ ЗА РТГ ПРЕГЛЕД			
2.	Код	ДРТ-214			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран радиолошки технолог			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра на радиологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Втора/III	7.	Бр.на ЕКТС кредити	2
8.	Наставник	Проф. д-р Климе Горески			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за упис на втора година			
10.	Цели на предметната програма: - Здобивање со основни познавања за подготовки и методи во радиодијагностиката - Здобивање со основни познавања за методите за добивање на класична рентгенска слика, УЗ, КТ и МР				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава (15 часа): - Основи на ртг. зраци, ртг.слика, графија, скопија, класична ртг.слика по системи, УЗ, КТ, МР. - Припрема и подготовки за преглед на скелетен систем, респираторен, КВ, ГИ, уринарен, гениталии, дојка. - Контрастни средства, карактер и видови, несакани реакции, контрастни методи во радиологијата. - Интерветни методи во радиологијата, општи и пооделни по системи. - Припрема и подготовки за ртг. преглед по системи. - Методи на класични ртг.прегледи, УЗ, КТ, МР ангиодијагностички постапки по системи. Практична настава (15 часа) : - Практично изведување на теоретските знаења.				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, семинарски трудови				
13.	Вкупен расположив фонд на време				
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15	
		15.2.	Вежби, Семинари		
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	15	
		16.2.	Самостојни задачи		
		16.3.	Домашно учење		
17.	Начин на оценување				
	17.1	Тестови	мин.-макс. Континуирани проверки Завршен испит		
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена /	мин.-макс		

		усна)				
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава (12) + пополнет практикум (16)			
			мин.-макс.			
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	Теоретска настава		2.5 - 10		
		Практична настава (вежби)		7.5 - 15		
		Семинарска работа				
		Тест 1				
		Завршен испит		50 - 75		
		Вкупно		60 - 100		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Редовност			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Присуство на студенти и интерактивно учество во наставата и вежбите			
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				